

**Формулар за доставување на коментари и сугестии за План за управување со животната средина и социјални аспекти на проектот “Крива Паланка – Источна порта кон Европа (Фестивалска туристичка атракција)”**

Општина Крива Паланка во рамките на „Проектот за локална и регионална конкурентност“ поддржан од страна на ЕУ, администриран од Светска Банка и спроведуван од Кабинет за Заменик Претседател на Владата задолжен за Економски Прашања - КЗПВЕП, проектна компонента „Инвестиции во туристичка инфраструктура и поврзувања во дестинациите“ изготви проект “Крива Паланка – Источна порта кон Европа (Фестивалска туристичка атракција)” за реконструкција на градскиот плоштад во централното градско подрачје.

Општина Крива Паланка во рамките на апликацијата, подготви План за управување со животната средина и социјални аспекти за проектот “Крива Паланка – Источна порта кон Европа (Фестивалска туристичка атракција)” со цел навремено да се идентификуваат и оценат потенцијалните влијанија врз животната средина од проектните активности за реконструкција на градскиот плоштад. Планот содржи и мерки за спречување, минимизирање и ублажување на можните негативни влијанија од реализација на предвидените проектни активности.

**Електронската верзија од Планот за управување со животна средина и социјални аспекти за проектот е достапна на:**

Проектна канцеларија [www.lrcp.mk](http://www.lrcp.mk)

Општина Крива Паланка: [www.krivapalanka.gov.mk](http://www.krivapalanka.gov.mk)

**Печатена верзија од Планот за управување со животна средина и социјални аспекти е достапна на следните локации:**

1. Единица за спроведување на проектот (ЕСП)  
Проект за локална и регионална конкурентност (ПЛРК)  
Адреса: Ул. Мирослав Крлежа бр. 60/1, Скопје  
Телефон: 02 32 53 818  
Експерт за животна средина: Љубомир Петковски  
Е-маил: ljubomir.petkovski@lrcp.org.mk
2. Општина Крива Паланка  
Адреса: ул. „Св. Јоаким Осоговски“ бр. 175 Крива Паланка  
Телефон: 031/375-035  
Одговорно лице: Борјанчо Мицевски  
Е-маил: gradonacalnik@krivapalanka.gov.mk

Ве молиме доколку имате коментар/сугестија или дополнување на предложените мерки од Список за проверка на Планот за управување со животната средина и социјални аспекти доставете го до назначените одговорни лица од оваа листа во период од 14 дена по денот на објавување на Планот за управување со животната средина и социјални аспекти

(дата на објава: \_\_\_\_\_).

Ве молиме Вашите коментари за подобрување на Планот за управување со животната средина и социјални аспекти за проектот “Крива Паланка – Источна порта кон Европа (Фестивалска туристичка атракција” да ги доставите на наведените е-маил адреси, како и во архивата на Општина Крива Паланка и/или Проектот за локална и регионална конкурентност.

Однапред Ви благодариме

Референтен број: \_\_\_\_\_

(се потполнува од страна на проектот)

Потпис

Дата